



Повикот е финансиран од
Европската унија



Развојна банка на Северна
Македонија АД Скопје

КРЕДИТНО БАРАЊЕ

Јавен повик бр. 1 од 07.12.2020 година
ФОНД ЗА МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање за М&М претпријатија погодени од Ковид-19

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ										Пополнува РБСМ	
Краток назив на правното лице (според тековна состојба)										Архивски број	
Правен статус (ДОО, ДООЕЛ, ТП, занаетчија*, др)											
ЕМБС:										Тел:	
Даночен број:										Кредитен референт	
Е-маил:											
Претежна дејност од регистрација (шифра и назив):											
Број на вработени :											
Лице за контакт:											
Телефон:							е-маил:				

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАНИОТ КРЕДИТ					Пополнува РБСМ	
Назив на кредитен производ:		Кредит од Ковид 3 (0%) - директно кредитирање			Кредит во мкд	
Минимален износ на кредит:		184.500 мкд				
Максимален износ на кредит: Занаетчији* и ТП		до 307.500 мкд				
Максимален износ на кредит: Микро и мали претпријатија согласно закон за ТД (мора да има согласно финансиските извештаи за последната фискална година мин. 33% главнина и резерви (АОП 65) од износот на бараниот кредит)		до 922.500 мкд				
Рок на враќање на кредитот (максимум до 3 год. со вклучен грејс период до 6 месеци):		Рок на враќање со вклучен грејс период		Грејс период во месеци		
Намена на кредит (за обртни или основни средства)						

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА (по одобрување на кредитот)

Деловна банка:											
Број на жиро сметка:											
Овластен потписник-ци на сметката		Име и презиме:									
		ЕМБГ:								ЛК:	



Повикот е финансиран од
Европската унија



Развојна банка на Северна
Македонија АД Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ НА ДРУШТВОТО			
Име и презиме на управителот:			
Л.К. број/ЕМБС.:			
Адреса на живеење:			
Контакт телефон:			
Пол на управителот:	Машки/ Женски:		Возраст год.:
ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЧОТ-ИТЕ НА ДРУШТВОТО			
1.Име и презиме на основачот/ Назив на правен субјект:			
Л.К. број/ЕМБС/Даночен бр.:			
Адреса на живеење/седиште:			
Контакт телефон:			
Пол на сопственикот:	Машки/ Женски:		Возраст год.:
2.Име и презиме на основачот/ Назив на правен субјект:			
Л.К. број/ЕМБС/Даночен бр.:			
Адреса на живеење/седиште:			
Контакт телефон:			
Пол на сопственикот:	Машки/ Женски:		Возраст год.:
3.Име и презиме на основачот/ Назив на правен субјект:			
Л.К. број/ЕМБС/Даноч.бр.:			
Адреса на живеење/седиште:			
Контакт телефон:			
Пол на сопственикот:	Машки/ Женски:		Возраст год.:
ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ (билансни позиции и показатели)			
1.БИЛАНС НА УСПЕХ (ПРИХОДИ И РАСХОДИ)			
I. Утврдување на намалување на приходи - минимум 20%			
а) се споредуваат приходите остварени во еден од месеците од април до август од 2020г. со ист месец од 2019г. (пример: април 2020г. се споредува со април 2019г.)			
1. Приходи од еден месец од 2020год. (април, мај, јуни, јули или август месец)			Мкд
2. Приходи од соодветниот месец од точка 1 во 2019 год. (април, мај, јуни, јули или август месец)			Мкд
3. Вредност на показателот (3=1/2)			/
б) се споредува приходот од еден месец од 2020г. со просечен месечен приход во 2019г. (пример:приходот од месец април 2020г. се споредува со месечен просек на приходи во 2019г.)			
1. Приходи од еден месец од 2020год. (април, мај, јуни, јули или август месец)			Мкд
2. Просечен месечен приход во 2019 год			Мкд
3. Вредност на показателот (3=1/2)			/
<ul style="list-style-type: none"> • Просечниот месечен приход од 2019 година се пресметува како: вкупни приходи во 2019 година/12 месеци. Кај претпријатија што работеле помалку од 12 месеци во 2019 година, се дели соодветно со бројот на месеци во кои субјектот е активен. • Ако претпријатието работело помалку од 12 месеци во 2019 година, овде наведете колку месеци било активно. 			
Месеци на работа во 2019 година:			Месеци



Повикот е финансиран од
Европската унија



Развојна банка на Северна
Македонија АД Скопје

Образложение за пад на приходите	
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА КРЕДИТОТ	
Вид на обезбедување:	
Меница од субјектот авалирана од еден од сопствениците со изјава во форма на нотарски акт со извршна клаузула. Меницата е потребна откако ќе биде одобрено барањето за кредит.	

Дата

Потпис и печат

Дали планирате да доставите барање до РБСМ АД Скопје за грант компонента во износ до 30% од износот на кредитот?	ДА	НЕ

Доколку „ДА“, ве молиме наведете за која категорија ќе поднесете (дозволена е само една категорија):

1. Категорија:	- жена/жени во сопственичка структура најмалку 50%; или -субјект раководен од жена (жена-управител).	
2. Категорија:	- има млади до 29 години во сопственичка структура најмалку 50%; или -субјект раководен од млади до 29 години (млад-управител);	
3. Категорија:	-субјект извозник со учество на приходот од странство со повеќе од 50% во приходите за последната фискална година, според финансиските извештаи.	
4. Категорија:	Е кредитокорисник за реализација на проекти:	
	-за зелена економија	
	-за модернизација и дигитализација на деловните процеси преку набавка на опрема и/или воведување нов начин на продажба (е-продажба);	
	-за воведување на нови производи и нови услуги	

Изјава на кредитобарателот

Јас долупотпишаниот/ната, се согласувам и ја овластувам Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје да може да ги собира, користи, обработува и ажурира моите лични податоци наведени во ова барање и придружната документација за целите на одобрување, склучување и реализација на договорот. Се согласувам моите лични податоци банката да ги користи за претходно наведените цели во постапка пред надлежен суд или друг државен орган, адвокат, нотар, извршител и други органи со јавни овластувања и со трети лица со кои банката соработува, а во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Се обврзувам навремено да ги ажурирам моите лични податоци, во спротивно банката не одговара за евентуалните штетни последици од настанатите промени. Со потпишувањето на ова кредитно барање, потврдувам дека сите информации наведени во истото, како и сите информации во придружната документација се точни, целосни и дека ни една од нашите изјави или презентирани информации нема за цел намерно наведување на погрешни заклучоци.

Се согласувам моите основни податоци да можат да бидат користени за маркетинг цели од страна на РБСМ.

ДА	НЕ

НАПОМЕНА:

Кредитните барања се доставуваат електронски на e-mail адреса, kreditiranjecovid3@mbdp.com.mk.

Сите полиња треба задолжително да се пополнат, во спротивно Кредитното барање ќе се смета за нецелосно! Кредитното барање се пополнува електронски, на компјутер или со читливи печатни букви.

Забелешки:

* Занаетчи кои плаќаат давачки на реален приход.



Повикот е финансиран од
Европската унија



Развојна банка на Северна
Македонија АД Скопје

ПОПОЛНУВА РБСМ АД Скопје

1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ КРЕДИТНО БАРАЊЕ

Вид на документ	Доставен		Забелешка
	да	не	
1. Кредитно барање (Образец на РБСМ)			
2. Апликација за регистрација на клиент-правно лице (Образец на РБСМ)			
3. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица (Образец на РБСМ)			
4. Изјава за постоење својство носител на јавна функција (Образец на РБСМ)			
5. Изјава за проверка на кредитна изложеност (Образец на РБСМ)			
6. Уверение за платени даноци и придонеси заклучно со 31.01.2020 г. или подоцна (од УЈП)			
7. ЗП Образец (образец за заверен потпис на ЦРПСМ)			
8. Аналитичка картица на сметка 121–побарувања од купувачи во странство (само за оние кои ќе означат дека ќе поднесат барање за отпуштање на долг за категорија 3-извозник)			
9. Тековна состојба од Централен регистер на РСМ-не постара од 6 месеци *			
10. Листинг од завршна сметка за 2019г.*			
11. Доказ за немање постапка за стечај и ликвидација-од Централен регистер на РСМ*			

***НАПОМЕНА: Доколку кредитобарателот не располага со документите под реден број 9, 10 и 11, РБСМ АД Скопје се обврзува да ги обезбеди по службена должност.**

2. РЕЗИМЕ НА КРЕДИТЕН ПРЕДЛОГ

Критериуми за одобрување	Услов за одобрување	Квалификуван за кредитирање	
		ДА	НЕ
1. Резидент на РСМ	регистриран во РСМ		
2. Приватна сопственост	мин.51%		
3. Обврски кон УЈП со 31.01.2020 или подоцна	подмирени		
4. Стечај или ликвидација	не		
5. Износ на кредит мкд.			
5.1.ТП или занаетчија	од 184.500 до 307.500 мкд		
5.2.Микро и мали	од 184.500 до 922.500 мкд		
6. Главница и резерви	33% од бараниот кредит		
7. Категорија на кредитен ризик	А, Б или В (<=29,9% ако степен на задолженост <5)		
8. Комплетна документација	да		
9. Тековна состојба	не постара од 6 месеци		
10. Намалување на приходи	мин.20%		
11. Обезбедување на кредит	меница		

КРЕДИТЕН ПРЕДЛОГ:	1. Да се одобри:		Износ во МКД:		Рок со грејс м.:		Грејс м.:	
	2. Да се одбие:		Причина:					

Одговорен референт

Директор на сектор за
кредитирање и гаранции